

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеи 10 и 13, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеи 10 и 13 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Уп1 бр.02-308 од 16.05.2018 година со дополнување на 18.05.2018 година, а согласно Заклучокот на Советот бр.02-2603/4 од 01.06.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 25-та седница одржана на 01.06.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, и тоа:

- за истапување на физичко лице, Авни Исени со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. [REDACTED] во [REDACTED], и

- за пристапување на правното лице, Акционерско друштво ТВ КЛАН Ш.А, со ЕМБС [REDACTED] и седиште на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-308 од 16.05.2018 година, ја известува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за планираната промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово.

На 18.05.2018 година, Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово достави допис – Дополнување кон поднесено Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-308 од 18.05.2018 година, во прилог на кое достави преводи од овластен судски преведувач на изјавите од управителот и основачите на странското правно лице коешто пристапува во сопственичката структура на ТРД АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово дека со планираната промена не се прекршуваат одредбите од Глава IV од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, заверени на нотар, и превод од овластен судски преведувач на документот за регистрација на правното лице - Акционерско друштво ТВ КЛАН Ш.А во соодветниот регистар на земјата во која е регистрирано, заверен на нотар.

Со доставеното дополнување од страна на ТРД АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, се констатираше дека Известувањето за промена на сопственичка

структура е комплетно и уредно, односно дека ги содржи сите податоци и документи утврдени во Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура.

Со планираната промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, како единствен сопственик на ТРД АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ќе биде правното лице - Акционерско друштво ТВ КЛАН Ш.А, со ЕМБС [REDACTED] и седиште на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон.

Во врска со горенаведената промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, а по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-308 од 16.05.2018 година со дополнување на 18.05.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-308
01.06.2018 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.

Доставено до:

1. Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово;
2. Сектор за стратешко планирање и авторски права;
3. Сектор за правни и економско – финансиски работи;
4. Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп1.